

ИЗВЕШТАЈ
за сопствените средства
состојба на 31.12.2016 г.

во 000 денари

Ред.б р.	Опис	Износ
1	2	3
Основен капитал		
1	Уплатени и запишани обични и некумулятивни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	3,511,242
1.1	Номинална вредност	3,511,242
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	3,511,242
1.1.2	Номинална вредност на некумулятивни приоритетни акции	
1.2	Премија	0
1.2.1	Премија од обични акции	
1.2.2	Премија од некумулятивни приоритетни акции	
2	Резерви и задржана добивка или загуба	6,755,942
2.1	Резервен фонд	830,291
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	5,925,651
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	
2.4	Тековна добивка	
3	Позиции како резултат на консолидација	0
3.1	Малцинско учество	
3.2	Резерви од курсни разлики	
3.3	Останати разлики	
4	Одбитни ставки	25,874
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	
4.2	Откупени сопствени акции	
4.3	Нематеријални средства	
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	
4.5	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како резултат на сметководствено доцнење	
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	25,874
4.7	Други одбитни ставки	
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	10,241,310
Дополнителен капитал		
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата врз основа на овие акции	90,978
5.1	Номинална вредност	90,978
5.2	Премија	
6	Ревалоризациски резерви	100,562
7	Хибридни инструменти	
8	Субординирани инструменти	
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	90,978
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ	191,539
Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал		
10	Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	
11	Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10	
12	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти коишто надминува 10% од (I+II)	
13	Вложувања во капиталот на друштвата за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал	
15	Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	0
IV	Основен капитал по одбитните ставки	10,241,310
V	Дополнителен капитал по одбитните ставки	191,539
Сопствени средства		
VI	Основен капитал	10,241,310
VII	Дополнителен капитал	191,539
VIII	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	10,432,850